



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 1 јануари 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XX

Цена на овој број е 75.— дина. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дина., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

1.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Општиот закон за школството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1963 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 23 декември 1963 година.

П. Р. бр. 27
30 декември 1963 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Општиот закон за школството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/58 и 27/60) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

Член 1

Во Општиот закон за школството во членот 1 зборовите: „Општествената заедница преку државните органи, стопанските и општествените организации основува и развива“ се заменуваат со зборовите: „Општествено-политичките заедници и работните и други организации основуваат и развиваат“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Училиштата и други установи за воспитување и образование се самостојни и самоуправни работни организации чија дејност е од посебен општествен интерес.

Со училиштето односно друга установа за воспитување и образование управуваат членовите на работната заедница непосредно и преку органите на управувањето што тие ги избираат и ги отповикуваат.

Во управувањето со определени работи во училиштата и други установи за воспитување и образование учествуваат, во согласност со законот, и заинтересираните граѓани и претставници на заинтересираните организации и општествената заедница“.

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Целта на воспитувањето и образованието е: оспособување на граѓаните а особено на младите подмладок со својата работа заснована врз современи достигнувања на науката и техниката да придонесува за постојаниот развој на општествените производни сили, за засилувањето на социјалистичките општествени односи, за порастот на материјалната благосостојба и културниот процут на општествената заедница како целина и за личната благосостојба и напредок на работниот човек;

развијање на свеста за општествената одговорност и оспособување на граѓаните за активно учествување во општествениот живот и општественото самоуправување;

давање основи на научниот поглед врз светот, развивање на свеста за творечката сила на човечкиот ум и на материјалната дејност во познавањето и менувањето на природата и општеството, и во создавањето на материјалната благосостојба, културата и цивилизацијата и во изградбата на социјалистичките општествени односи;

запознавање со историјата и достигнувањата на југословенските народи и целокупното човештво на разни подрачја од научното, техничкото, културното и уметничкото творештво и овозможување да се стекнува пошироко општо и стручно образование;

придонесување за изградувањето на сестрана човечка личност, на самостоен и критички дух со интелектуални, карактерни, морални и работни особини на граѓанин на социјалистичката заедница;

воспитување на граѓаните а особено на младите подмладок во духот на братството, единството и рамноправноста на народите на Југославија, верноста кон својата социјалистичка татковина и одбраната на нејзината независност, во духот на социјалистичкиот хуманизам, сестраната и рамноправната соработка и заемното помагање меѓу народите, во интерес на мирот и напредокот во светот и во духот на меѓународната солидарност на работните луѓе;

придонесување на физичкото воспитување во интерес на подигањето на работната способност и здравиот личен живот.“

Член 4

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Во остварувањето на целта на воспитувањето и образованието, училиштата и други установи за воспитување и образование соработуваат со фамилијата, работните, општествено-политичките, стручните и други организации.“

Член 5

Во членот 5 став 1 алинејата 3 се менува и гласи:

„гимназијата и стручните училишта,“.

Алинејата 4 се брише.

Алинејата 5 се менува и гласи:

„вишите и високите школи, уметничките академии и факултетите“.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„другите установи за образование и стручно усовршување: училишни центри, различни учили-

шта за возрасни, центри за образование на работници, работнички и народни универзитети и други установи и форми.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Образованието на стручните кадри се врши и во работни организации со непосредна работа и други форми што тие за таа цел ги организираат. Работните организации се грижат и за понатамошното образование и оспособување на своите членови.“

Член 6

Членот 6 се менува и гласи:

„Задолжително е основното школување во траење од осум години.“

Сите граѓани од седум до петнаесет години се должни да посетуваат основно училиште.“

Член 7

Во членот 7 по зборот: „националноста“ се додава зборот: „расата.“

Член 8

Членот 8 се брише.

Член 9

Во членот 9 ставот 1 се брише.

Ставот 2 станува став 1, се менува и гласи: „Граѓани што завршиле основно училиште можат под еднакви услови да се запишат во гимназија, стручно училиште односно друга соодветна установа за образование, ако со закон за одделни видови училишта не се пропишани и други услови за запишувањето.“

Во ставот 3, кој станува став 2, зборовите: „врши стручни училишта“ се заменуваат со зборовите: „виши училишта“.

Во ставот 4, кој станува став 3, по зборот: „граѓанин“ се додаваат зборовите: „без соодветна школска спрема“, а зборовите: „вишо стручно училиште“ се заменуваат со зборовите: „вишо училиште“.

Член 10

Во членот 10 ст. 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Општествената заедница обезбедува материјални и други услови за основање и работа на училиштата и други установи за образование на граѓаните и за унапредување на нивните дејности.“

На граѓаните што покажуваат успех во образованието им се обезбедува потребна материјална помош од општествените средства во согласност со посебни прописи.

Заради помош на граѓаните во посетувањето на училиштето и заради создавање што подобри можности за воспитување и образование се основаат домови на ученици и студенти и се обезбедуваат други поволни услови.“

Во ставот 4 по зборот: „учениците“ се додаваат зборовите: „и студентите“.

Член 11

Во членот 11 ст. 1 и 2 по зборот: „училиштата“ се додаваат зборовите: „и другите установи за воспитување и образование“.

Во ставот 3 зборот: „овој“ се брише.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Наставните планови и програми, како и организацијата на работата и животот во училиштата и другите установи за воспитување и образование, се приспособуваат кон општествениот и стопанскиот развој на заедницата, кон целите на воспитувањето и образованието, кон современите педагошки и научни достигнувања, кон интелектуалните и физичките можности на учениците и студентите, кон возраста и животните потреби на младината.“

Член 12

Членот 13 се менува и гласи:

„Во училиштата наставата за припадниците на одделни народности се обезбедува на нивниот јазик во согласност со законот.“

Член 13

Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи:

„Воспитувањето и образованието се засноваат врз поставките на науката, врз придобивките на

историјата и културата на народите на Југославија и на други народи, врз идејните основи и хуманистичкиот дух на социјализмот, а се изведува според начелата на педагогијата.“

Член 14

Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи:

„Со цел за развивање на одговорноста на учениците и студентите за работата и успехот во училиштето и за нивното воведување во општественото самоуправување, на учениците и студентите им се обезбедува активно учествување во разните форми на работата и животот на училиштето.“

Во ставот 2 по зборот: „возраст“ се додаваат зборовите: „и студентите“, а по зборот „образование“ — зборовите: „во согласност со законот“.

Член 15

Во членот 16 став 4 зборот: „народна“ се брише.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: „Нострификацијата и еквиваленцијата на училишните свидетелства здобиеени во странство се регулира со посебен сојузен закон.“

Член 16

Во членот 17 зборовите: „правилата односно“ се бришат.

Член 17

Чл. 18 до 21 се бришат.

Член 18

Членот 22 се менува и гласи:

„Со цел за претресување на прашања од заеднички интерес и за развивање на заемна соработка и меѓусебна помош, училиштата и другите установи за воспитување и образование можат да се здружуваат во заедница.“

Статутот на заедницата на училиштата за целата територија на Југославија пред конечното донесување ѝ се поднесува на разгледување на Сојузната скупштина.“

Член 19

Членот 23 се менува и гласи:

„Со цел за унапредување на воспитувањето и образованието, заради помош на наставниците во изведувањето на наставата и во нивното стручно усовршување и заради педагошки надзор над остварувањето на воспитувањето и образованието и надзор над извршувањето на прописите за организацијата и изведувањето на образовно-воспитната работа на училиштата, се организира просветно-педагошка служба согласно со одредбите на законот.“

Член 20

Називот на вториот дел се менува и гласи: „СИСТЕМ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО“.

Член 21

Членот 27 се брише.

Член 22

Во членот 29 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Задачата на основното училиште е да работи и на основното образование на возрасните.“

Член 23

Членот 30 се менува и гласи:

„Основите за единствена настава во основното училиште се утврдуваат на начинот предвиден со сојузен закон.“

Член 24

Во членот 32 став 1 по зборот: „деца“ се додаваат зборовите: „до наполнетата петнаесетта година на живот“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Општинските органи и органите на управувањето на училиштето се грижат за редовното посетување на основното училиште.“

Член 25

Членот 35 се брише.

Член 26

Во членот 37 ст. 1, 2 и 3 се бришат.
Во ставот 4 по зборот: „дејности“ се додаваат зборовите: „во согласност со законот“.

Член 27

Членот 38 се брише.

Член 28

Називот на главата V се менува и гласи:
„V СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И ДРУГИ УСТА-
НОВИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Член 29

Членот 40 се менува и гласи:

„Заедничките задачи на стручните училишта и на другите установи за стручно образование се особено:

да ѝ осигуруваат на општествената заедница и на работните организации постојан прилив на разновидни стручни кадри што им одговараат на текуштите и перспективните потреби на заедницата и работните организации и што се на такво стручно и културно ниво што да можат да придонесуваат за постојаниот и складен развој на производните сили и за унапредувањето на општествените служби;

да им овозможуваат на младината и возрасните, според способностите и предиспозициите а во согласност со потребите на општествената заедница и работните организации, да се здобијат со соодветно стручно образование;

да придонесуваат за понатамошното интелектуално, физичко, општествено, морално и естетско воспитување и образование заради оспособување за активна општествена работа, како и за здрав и културен живот;

да организират систематско оспособување на лица за работа на определени работни места, како и нивно усовршување, специјализација, оспособување за работите што веќе ги вршат односно преквалификација.

Стручните училишта работат и како установи за образование на возрасни и за стручно усовршување.“

Член 30

Чл. 41 и 42 се бришат.

Член 31

Во членот 43 став 1 зборовите: „и вишите стручни“ се бришат, а по зборот: „училишта“ се додават зборовите: „и другите установи за стручно образование“.

Член 32

Членот 44 се менува и гласи:

„Во интерес на образованието на стручни кадри во согласност со потребите на стопанството и општествените служби, стручните училишта и другите установи за стручно образование соработуваат со заинтересираните стопански и други работни организации.“

Член 33

Членот 45 се менува и гласи:

„На крајот на школувањето во стручните училишта се полага завршен испит.“

Член 34

Поднасловите: „2. Училишта за квалификувани работници“, „3. Училишта за висококвалификувани работници“ и „4. Технички и други стручни училишта за стопанството и за јавните служби“ и чл. 46 до 57 се бришат.

Поднасловот: „5. Уметнички училишта“ станува поднаслов 2.

Член 35

Во членот 59 ст. 1, 2 и 3 се бришат.

Член 36

Членот 60 се брише.

Член 37

Поднасловот: „6. Виши стручни училишта“ и чл. 61 и 62 се бришат.

Член 38

Називот на главата VI се менува и гласи:
„VI. ВИШИ И ВИСОКИ ШКОЛИ, УМЕТНИЧКИ
АКАДЕМИИ И ФАКУЛТЕТИ“.

Член 39

Членот 63 се менува и гласи:

„Вишите школи подготвуваат кадри со продлабочено односно специјализирано стручно образование и вршат усовршување на стручни кадри.

Факултетите, високите школи и уметничките академии подготвуваат висококвалификувани стручњаци за разни гранки на општествената дејност, ја организираат и ја унапредуваат научната работа и се грижат за подигањето на научниот и наставниот подмладок и за понатамошното усовршување на стручњаци, придонесуваат за стопанскиот, културниот и општествениот развој на земјата во соработка со стопанските, културните и со другите установи и организации.“

Член 40

Членот 64 се менува и гласи:

„Факултетите се научни и највисоки наставни установи за определена струка односно повеќе струки.

Факултетите, високите и вишите школи и уметничките академии можат да се здружуваат во универзитет, во согласност со законот.

Универзитетот како заедница на здружени факултети и високи и виши школи и уметнички академии се грижи за унапредувањето и усогласувањето на наставната и научната работа и врши други работи од заеднички интерес.“

Член 41

По членот 64 се додаваат нови чл. 64а до 64д, кои гласат:

„Член 64а

Редовната настава на факултетите може да опфати три самостојни и заемно поврзани наставни степени.

Наставата од прв степен подготвува стручњаци со виша спрема за разни области на стопанството и други општествени дејности давајќи им соодветно завршно образование.

Наставата од втор степен подготвува стручњаци со висока спрема.

Настава од втор степен има секој факултет и висока школа.

Наставата од трет степен подготвува највисоки стручни кадри, воведувајќи ги во продлабочени теориски знаења или во специјални стручни и научни подрачја, како и во самостојна научна работа.

За лица што завршиле прв степен или втор степен на наставата, како и за други граѓани што ги исполнуваат соодветните услови, факултетите основуваат постојани или повремени курсеви за усовршување на стручноста и запознавање со новите методи на работата, со проблемите на струката и слично.

Член 64б

Наставата од прв и втор степен трае вкупно четири години, а на определени факултети може да трае три односно пет години.

Образованието што го дава наставата од прв степен или соодветната виша школа се признава за продолжување на студиите од втор степен, во согласност со законот и одредбите на факултетскиот статут.

Наставата од трет степен трае најмалку една година и се организира секогаш како самостојна целина.

Настава од трет степен можат да имаат факултетите што ги исполнуваат условите предвидени со законот. Настава од трет степен можат да воведуваат самостојно или во соработка со факултетите и определени високи школи или самостојни научни установи овластени со закон.

На настава од трет степен можат да се запишат лица што завршиле втор степен на наставата на факултет или висока школа во согласност со нивните статуту.

Член 64в

Степен доктор на науките можат да даваат факултетите, со закон определените високи школи и со закон определените самостојни научни установи, во кои се изведува настава од трет степен.

Со докторат на науките можат да се здобиваат граѓани со завршена настава од втор степен, што имаат објавени соодветни научни работи или се истакнале со својата високостручна работа или научни резултати во практиката, ако успешно ја одбранат поволно оценетата докторска дисертација.

Граѓани со академски степен магистер се здобиваат со докторат на науките под услов со своите работи да покажале способност за самостојна научна работа и ако успешно ја одбранат поволно оценетата докторска дисертација.

Докторската дисертација, која мора да претставува самостоен прилог за науката се брани јавно пред комисија што ја сочинуваат професори односно истакнати научни работници.

Факултетите ќе им даваат помош на кандидатите за подготвување на докторска дисертација по пат на посебни курсеви и други форми на научна работа.

Член 64г

На вишите и високите школи, уметничките академии и факултетите може, во согласност со законот, да се организира вонредно студирање.

Член 64д

Одредбите на оваа глава важат и за вишите и високите школи и уметничките академии, доколку со закон за одделни видови такви училишта не е определено поинаку.

Одредбите на членот 64в не се однесуваат на вишите школи.

Одделни високи школи можат да се организираат за изведување настава и за научна работа, или само за изведување настава.

Член 42

Во членот 65 ставот 2 се менува и гласи:

„Воспитувањето и образованието на деца попречени во физичкиот и психичкиот развој се врши во специјални претшколски установи, специјални оделенија на училишта или одделенија во состав на соодветни здравствени и социјални установи и во други установи формирани за таа цел.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Децата попречени во физичкиот и психичкиот развој се упатуваат во специјални училишта под еднакви услови, кои се определуваат со сојузни прописи.“

Член 43

Чл. 66 до 68 и 70 се бришат.

Член 44

Називот на главата VIII се менува и гласи: „VIII. НАСТАВА ЗА ПРИПАДНИЦИ НА ОДДЕЛНИ НАРОДНОСТИ“.

Член 45

Членот 71 се менува и гласи:

„На подрачјата на кои живеат припадници на одделни народности се основаат, во согласност со републичкиот закон, установи за претшколско воспитување, основни училишта, гимназии и стручни училишта и одделенија на тие установи и училишта, во кои наставата се изведува на јазикот на тие народности.“

Член 46

Чл. 72 и 73 се бришат.

Член 47

Во членот 74 зборовите: „националните малцинства“ се заменуваат со зборовите: „одделни народности“, а зборовите: „националниот јазик на малцинството“ со зборовите: „нивниот јазик“.

Член 48

Во членот 75 став 1 зборовите: „националните малцинства“ се заменуваат со зборовите: „одделни народности“.

Во ставот 2 зборовите: „националните малцинства“ се заменуваат со зборовите: „припадниците на одделни народности“, зборовите: „припадниците на националните малцинства“ со зборовите: „тие народности“, а зборовите: „народната република“ со зборот: „републиката“.

Член 49

Членот 76 се менува и гласи:

„На подрачјата на кои живеат заедно припадници на одделни народности и припадници на народите на Југославија се основаат, во согласност со можностите, и училишта со двојазична настава.“

Член 50

Членот 77 се брише.

Член 51

Во членот 79 алинејата 2 се менува и гласи: „да овозможат стручно образование односно преквалификација, проширување и усовршување на стручната спрема, како и здобивање со повисоко образование.“

Во алинејата 3 зборот: „јавните“ се заменува со зборот: „општествените“.

Член 52

Во членот 80 став 2 по зборот: „музеите“ се додаваат записка и зборовите: „радио-телевизијата и други установи за јавно известување“.

Член 53

Во членот 81 став 1 зборовите: „(член 80)“ се бришат, а зборовите: „претпријатие или установа“ се заменуваат со зборовите: „работни организации“.

Член 54

Чл. 82 до 84 се бришат.

Член 55

Во членот 85 зборот: „основани“ се заменува со зборовите: „и други установи организирани“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„На наставниците образувани во школи на кои тоа не им е основна задача им се овозможува да ја добијат неопходната педагошка спрема.“

Член 56

Чл. 86, 88 и 89 се бришат.

Член 56а

Во членот 87 став 1 алинеја 1 по зборот: „стручно“ се додаваат зборовите: „учениците и“.

Во алинејата 2 по зборовите: „дадат на“ се додаваат зборовите: „учениците и“.

Во ставот 2 по зборот: „оспособуваат“ се додаваат зборовите: „учениците и“.

Член 56б

Чл. 88 и 89 се бришат.

Член 57

Во членот 91 став 1 алинеја 2 пред зборот: „користејќи“ се ставаат зборовите: „во наставата и“.

Член 58

Чл. 92, 95 и 96 се бришат.

Член 59

Во членот 97 став 1 по зборот: „август“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „ако со прописите за одделни видови училишта и други установи за воспитување и образование не е определено поинаку“.

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Траењето на наставата во текот на учебната година се определува со закон.“

Почетокот и завршетокот на наставата и училишните распусти се определуваат според климатските услови и карактерот на училиштето.“

Член 60

Членот 99 се брише.

Член 61

Во називот на главата XII се додава зборот: „(студенти)“.

Член 62

Во членот 100 став 1 по зборот: „ученик“ се додава зборот: „(студент)“.

Ставот 2 се брише.

Член 63

По членот 100 се додава нов член 100а, кој гласи:

„Член 100а

Учениците се должни редовно да го посетуваат училиштето, да работат и да учат, да ги почитуваат правилата на училишниот живот и работата и да ги исполнуваат другите ученички обврски.“

Член 64

Членот 101 се менува и гласи:

„Со цел за развивање на иницијативата, самостојноста, свесната дисциплина и одговорност на учениците за нивната работа и успех во училиштето, заради засилување на организираниот колектив и меѓусебната соработка на учениците и заради активна соработка со наставниците во остварувањето на воспитувањето и образованието, учениците од завршната година на основното училиште, како и учениците од стручното училиште и гимназијата, формираат заедници на учениците на класовите (одделенијата) и заедница на учениците на училиштето.“

Преку заедницата на учениците, како и преку избраните претставници во органите на управувањето на училиштето, учениците, во согласност со законот, учествуваат во самоуправањето со училиштето.“

Член 65

Во членот 102 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Училишните органи се должни да расправуваат за предлозите што им ги упатува заедницата на учениците и за нив да донесат заклучоци.“

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат.

Член 66

Во членот 103 став 2 зборот: „Ученичките“ се заменува со зборот: „Овие“, а зборовите: „на учениците“ се бришат.

Ставот 3 се брише.

Член 67

По членот 103 се додава нов член 103а, кој гласи:

„Член 103а

Студентите низ различни форми на здружување и самоуправавање активно се вклучуваат во општествениот живот и образовно-наставната работа, со цел за развивање на иницијативата, самостојноста, свесната дисциплина и одговорноста, како и за активна помош на наставниците во остварувањето на целта на воспитувањето и образованието.

Со статутот на универзитетот, факултетот, високата односно вишата школа и уметничката академија поблиску се определуваат правата и должностите на студентите.“

Член 68

Членот 104 се менува и гласи:

„Во домовите на учениците (студентите) се формира заедница на домот што ја сочинуваат сите ученици (студенти).“

Преку заедницата на домот и преку избраните претставници во органите на управувањето на домот учениците (студентите) учествуваат во самоуправањето.

Заедницата на домот ги разгледува прашањата од животот и работата на домот и им дава на органите на управувањето свои предлози и барања што се однесуваат на подобрување на животот и работата во домот.“

Член 69

Членот 105 се брише.

Член 70

Во членот 106 ставот 2 се брише.

Член 71

Во членот 108 зборот: „општа“, запирката по зборот: „општествениите“ и зборот: „карактерните“ се бришат.

Член 72

Во членот 109 став 2 по зборовите: „педагошка академија“ се бришат запирката и зборовите: „а за одделни наставни подрачја“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Наставници, асистенти и други соработници на виши и високи школи, уметнички академии и факултети можат да бидат лица што во поглед на стручната, научната односно уметничката работа ги исполнуваат условите утврдени со закон.“

Член 73

Називот на главата XIV се менува и гласи: „XIV. ОСНОВУВАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА УЧИЛИШТА“.

Во оваа глава поднасловот: „1. Основување и укинување“ се брише.

Член 74

Членот 111 се менува и гласи:

„Училиштата се основуваат со закон или во согласност со условите што ќе ги утврди законот.“

Член 75

Чл. 113 и 115 се бришат.

Член 76

Членот 117 се менува и гласи:

„Основните училишта, гимназиите, стручните училишта и специјалните училишта можат да отпочнат со работа откако ќе се утврди дека се исполнети пропишаните услови за почеток на работата на соодветниот вид училиште.“

Член 77

Членот 118 се менува и гласи:

„Ако се утврди дека основното училиште, гимназијата, стручното училиште или специјалното училиште не исполнува некој од пропишаните услови за работа, ќе се повика основувачот да преземе мерки утврдените недостатоци да се отстранат во определен рок.“

Ако основувачот на училиштето во определениот рок не ги отстрани недостатоците, може да се реши училиштето односно одделно негово одделение привремено да ја запре работата додека не бидат исполнети пропишаните услови за работа на тоа училиште.“

Член 78

Во членот 119 став 1 зборовите: „по предлог од основувачот а по прибавено мислење од училишниот одбор,“ се бришат.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 79

Членот 120 се менува и гласи:

„Секое училиште има свој статут.“

Со статутот на училиштето се утврдува внатрешната организација, делокругот и одговорноста на органите на управувањето, положбата на работните единици и правата и должностите во нивното управување, прашањата за кои непосредно одлучуваат членовите на работната заедница на училиштето, начинот и формите на тоа одлучување, работните и други внатрешни односи, како и други прашања од значење за самоуправањето во училиштето и за неговата дејност.

Статутот на училиштето односно одделните неговии делови ги потврдува, во согласност со законот, собранието на општествено-политичката заедница определено со закон.“

Член 80

Поднасловот: „2. Средства за работа на училиштата“ и чл. 121 до 126 се бришат.

Член 81

Називот на главата XV, поднасловите во неа: „1. Општествено управување со училиштата“, „2. Училишен одбор“, „3. Наставнички совет“, „4. Директор“ и „5. Начела за управувањето со другите установи за воспитување и образование“ и чл. 127 до 154 се бришат.

Член 82

Називот на главата XVI, поднасловите во неа: „1. Народни одбори и нивни органи“, „2. Републички совети за просвета“, „3. Просветен совет на Југославија“, „4. Установи за унапредување на школството“ и „5. Просветно-педагошка служба“ и чл. 155 до 181 се бришат.

Член 83

Членот 182 се менува и гласи:

„Во училиштата и другите установи за воспитување и образование се води единствена евиденција за податоците од интерес за целата земја. Сојузниот секретаријат за просвета и култура со свои прописи ги определува овие податоци и начинот на водењето на евиденцијата.“

Условите од членот 65 став 3 на овој закон под кои децата попречени во физичкиот и психичкиот развој се упатуваат во специјални училишта ги определуваат споголбено Сојузниот секретаријат за просвета и култура и Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика.“

Член 84

Членот 183 се менува и гласи:

„Одредбите на членот 16 став 4 и членот 182 од овој закон непосредно се применуваат како одредби на основен закон.“

Член 85

Законот за докторатот на науките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55) останува во важност до крајот на 1964 година.

До крајот на 1964 година докторат на науките може да се стекне и според одредбите на Законот за докторатот на науките.

Член 86

Основите на наставниот план и програма за основни училишта (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/59) ќе се применуваат и понатаму до донесувањето на нови основи за единствена наставна во основното училиште (член 30).

Член 87

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Законот за Вишата железничка сообраќајна школа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/47),

2) Законот за управните училишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56);

3) Општиот закон за факултетите и универзитетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/60);

4) Уредбата за Железничко-сообраќајно школо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/47);

5) Уредбата за оснивање и работење на Вишата поморска школа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/49);

6) Уредбата за оснивање и работење на поштенско-телеграфско-телефонски техникуми во Белград и Загреб („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/49);

7) Уредбата за стручните школи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52);

8) Уредбата за организацијата и работата на управните училишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/56);

9) Одлуката за конкурсите и условите за запишување на факултети, високи школи и уметнички академии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/59);

10) Општите напатствија за задолжителна пракса на редовните студенти и учениците на средните стручни школи (техникуми) и специјалните стручни школи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/48);

11) Општото напатствие за школите за општо образование на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 67/49 и 5/50);

12) Општото напатствие за запишување на дипломираните слушатели од вишите педагошки школи на факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 77/49);

13) Правилникот за организацијата и работата на Просветниот совет на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/59);

14) Напатствието за издавање удостоверенија на лицата кои изгубиле школски сведоштва за време окупацијата („Службен лист на ДФЈ“, бр. 44/45);

15) Општото напатствие за организација, работа и контрола на задолжителната пракса на редовните студенти и учениците на средните стручни школи (техникуми) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/49);

16) Општото упатство за начелата за оценување на учениците и за условите за напредување во основното училиште и гимназијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/60);

17) Решението за паричните накнади на работниците за време отсуствувањето од работа со цел на полагање на испит во школите за општото образование на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 95/49);

18) Решението за работењето на ученичките работилници на стручните школи со практична обука („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52).

Односите засновани до влегувањето во сила на овој закон според членот 16 од Законот за управните училишта остануваат во сила до крајот на учебната 1964/65 година.

Вишата поморска школа, Вишата железничка сообраќајна школа и Железничката сообраќајна школа продолжуваат со работа според општите прописи за школството.

Правата на основувач спрема Вишата железничка сообраќајна школа ги врши Заедницата на Југословенските железници, а правата на основувач спрема Железничката сообраќајна школа Заедницата на Југословенските железници односно организацијата на Југословенските железници што таа ќе ја определи.

Член 87а

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Општиот закон за школството.

Член 88

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

2.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1964 ГОДИНА**

1. На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на пченица и 'рж или вршат откуп на пченица и 'рж од индивидуални земјоделски производители им се исплатува премија во износ од 2 динари за 1 кг за сите количини меркантилна пченица и 'рж продадени и испорачани во 1964 година на овластените претпријатија за промет на жито на големо или на Дирекцијата за исхрана.

2. На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на семенска пченица им се исплатува премија во износ од 2 динари за секој килограм семенска пченица од сопствено производство од родот на 1964 година за која овие организации и установи добиваат уверение за квалитетот на зрнети семенски стоки од овластените установи за испитување на семето.

3. Премиите од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се исплатуваат од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на премиите, за тоа кои организации имаат право на премии, како и за тоа за која пченица и 'рж можат да се исплатуваат премиите според точ. 1 и 2 од оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 253
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

3.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СОЈА ВО 1964 ГОДИНА**

1. На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на соја или вршат откуп на соја од индивидуални земјоделски производители им се исплатува премија во износ од 20 динари за 1 кг за сите количини соја продадени и испорачани во 1964 година на фабриките за масло, на фабриките и самостојните погони за индустриска преработка на храна за добиток или на организациите што вршат откуп на соја за сметка на тие фабрики и погони, како и за сите количини соја што ги преработиле во своите погони,

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата, за тоа кои организации имаат право на премија, како и за тоа за која соја може да се исплатува премијата според одредбите од точката 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 254
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

4.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1964 ГОДИНА**

1. На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални земјоделски производители им се исплатува премија за количините на суров памук продадени и испорачани во 1964 година на стопанските организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за количините на суров памук што ги преработиле во своите погони.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 kg суров памук изнесува:

- 1) за I класа — 40 динари;
- 2) за II класа — 35 динари;
- 3) за III класа — 30 динари.

3. Премиите од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатуваат од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе донесе по потреба поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата за тоа кои организации имаат право на премија, како и за тоа за кој памук можат да се исплатуваат премиите според точ. 1 и 2 од оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 255
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

5.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОКОТ ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации и установи што произведуваат или гојат добиток самите или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: организациите) им се исплатува премија за:

А. Свињи

Динари

1) за свињите за бекон што ги исполнуваат условите пропишани со југословенскиот стандард — свињи за бекон JUS E.C1.011 — — — — — 45

2) за прима меснати и меснати свињи што ги исполнуваат условите пропишани со југословенскиот стандард — свињи за колење JUS E.C1.020 — — — — — 45

Б. Говеда

1) за згоени телиња од племенити соеви и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, освен соевите: црвен дански, до 6 месеци старост, и тоа за Ia и I класа — — — — — 100

2) за згоени помлади јунчиња од племенити соеви и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, освен соевите: црвен дански, до 18 месеци старост, со млечни заби, и тоа за Ia и I класа — — — — — 80

3) за згоени постари јунчиња — млади говеда — од племенити соеви и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, освен соевите: црвен дански, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби, и тоа за Ia и I класа — — — — — 80

4) за згоени телиња од соевите: црвен дански, истарски, колубарски, посавски, подолски и гатачки, и за мелезите — крижанци од сојот буша со племенити соеви, до 6 месеци старост, и тоа за I и II класа — — — — — 80

5) за згоени помлади јунчиња од соевите: црвен дански, истарски, колубарски, посавски, подолски, гатачки, и за мелезите — крижанци на сојот буша со племенити соеви, до 18 месеци старост, со млечни заби, и тоа за I и II класа — — — — — 60

6) за згоени постари јунчиња — млади говеда, од соевите: црвен дански, истарски, колубарски, посавски, подолски, гатачки и за мелезите — крижанци на сојот буша со племенити соеви, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби, и тоа: за I и II класа — — — — — 60

Говедата од ставот 1 на оваа точка за кои се исплатува премија мораат да ги исполнуваат условите од прописите за квалитетот на говедата и овците за колење РК.Е2.

2. Премиите од точката 1 на оваа одлука се плаќаат за 1 kg жива мера добиток чија тежина се утврдува по истекот на 12 часови од последното хранење.

3. Премиите од точката 1 на оваа одлука се исплатуваат за сите количини соодветни категории и квалитет добиток од точката 1 на оваа одлука што ќе им се испорачат во 1964 година на стопанските организации што се занимаваат со преработка или промет на добиток и производи од добиток, како и за сите количини што ќе ги преработат организациите во свои погони.

Премии не се исплатуваат за добиток што се извезува жив.

4. Стопанските организации и установи што добитокот го произведуваат во кооперација со индивидуални земјоделски производители се должни во свој деловен фонд да внесат најмалку 50% од износот на премиите што ги оствариле за добитокот произведен во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

5. Премиите според оваа одлука ќе се исплатуваат на товар на средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

6. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на премиите, за тоа кои организации имаат право на премија, како и за кој добиток можат да се исплатуваат премии според точ. 1 до 4 на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 256

26 декември 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

6.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) им се исплатува премија во износ од 15 динари за 1 литар кравјо млеко од сопствено производство, продадено и испорачано на стопанските организации и установи што се занимаваат со промет или преработка на млеко и на други организации и установи, како и за 1 литар кравјо млеко што корисниците на премијата го продадат односно преработат во свои погони.

Премијата од ставот 1 на оваа точка се исплатува под услов купувачот односно преработувачот на кравјо млеко да оствари премија од 7,5 динари за 1 литар кравјо млеко што ја обезбедуваат републиките со свои прописи.

2. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука ќе им се исплатува од 1 јануари 1964 година само на оние корисници на премијата што во производството на млеко вовеле матично книговодство и селекција и контрола на продуктивноста на млечните крави.

3. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот, постапката и условите за оства-

рување на премијата, за тоа кои организации имаат право на премија, како и за кој квалитет на млеко може да се исплатува премија според точ. 1 и 2 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 257
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

7.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА УВЕЗЕНАТА КОНЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ НА ПАЗАРОТ ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со увоз на концентрирана храна за добиток имаат право на регрес односно надоместок за покривање на негативната разлика за количините на храна за добиток што ќе ја увезат врз основа на договор склучен со Југословенската земјоделска банка, и што им ги продаваат:

1) на земјоделските производителски организации за исхрана на добиток, како и на стопанските организации што концентрираната храна за добиток ја употребуваат како сировина за производство на мешана храна за добиток;

2) на Дирекцијата за исхрана — кога таа купува концентрирана храна за добиток за резерви или кога им ја става на располагање на овластените претпријатија за промет и преработка на жито заради интервенции на пазарот.

Како земјоделски производителски организации од ставот 1 на оваа точка се подразбираат: земјоделските стопанства, земјоделските комбинати, земјоделско-индустриските комбинати, земјоделските установи, земјоделските погони на стопанските организации и установи, економиите на стопанските организации и установи што се организирани како погони, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и специјализираните земјоделски задруги.

2. Регресот односно надоместокот за покривање на негативната разлика од точката 1 на оваа одлука претставува разлика помеѓу набавната и продажната цена. Како набавна цена се подразбира цената утврдена во договорот склучен помеѓу Југословенската земјоделска банка и увозникот, а како продажна цена — цената што ќе ја утврди Сојузниот завод за цени.

3. Барањето за исплата на регресот односно надоместокот, со пропишаната документација, стопанските организации од точката 1 на оваа одлука го поднесуваат до Службата на општественото книговодство.

Службата на општественото книговодство врши контрола на барањето според одредбите од Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/62).

По извршената контрола Службата на општественото книговодство ја исплатува негативната разлика преку посебна сметка.

4. Вкупниот износ на регресот според оваа одлука не може да го премине износот од 6.550 милиони динари за покривање на негативната разлика за увезената концентрирана храна за добиток наменета за потребите од точката 1 став 1 под 1 на оваа одлука, а вкупниот износ на надоместокот не може да го премине износот од 450 милиони динари — за потребите од точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука.

5. Поблиските услови, начинот и постапката за остварување на регресот ќе ги пропише Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, а за остварување на надоместокот — Сојузниот секретаријат за трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 249
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

8.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКО ГУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко губре за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63), во точката 3 став 1 по одредбата под 15 се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

- „16) Уреа — карбамид $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ со 46% N 45.000
- 17) Гранулирано двојно комбинувано губре 35% (NK) 25:10 — — — — 30.000
- 18) Гранулирано тројно комбинувано губре 25% (NPK) 15:5:5 — — — — 22.500
- 19) Гранулирано тројно комбинувано губре 27% (NPK) 6:12:9 — — — — 20.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 245
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

9.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ОКТАНСКИ АВИО-БЕНЗИН

1. Во Одлуката за одобрување надоместок (регрес) при продажбата на октански авио-бензин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/57 и 21/57) во

точката 1 зборовите: „како и на претпријатието „Југословенски аеротранспорт“, Белград“ се заменуваат со зборовите: „како и на домашните претпријатија за превоз на патници и стоки со воздухопловски“.

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: „По барање од домашно претпријатие за превоз на патници и стоки со воздухоплови основано до 1 јануари 1964 година ќе се исплати надоместокот (регресот) од ставот 1 на оваа точка и за количините на бензин што го купило тоа и употребил за намената од ставот 1 на оваа точка од 1 јануари 1963 до 31 декември 1963 година, ако за тие количини надоместокот (регресот) не му е исплатен“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 258
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

10.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ ВО 1964 ГОДИНА

1. До донесување на закон за стопанските комори, финансирањето на стопанските комори во 1964 година ќе се врши на начинот предвиден во точ. 2 до 6 од Одлуката за финансирање на стопанските комори во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63).

2. Поблиски прописи за начинот на финансирање на стопанските комори донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 259
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

11.

Врз основа на членот 141 став 3 и членот 207 став 3 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА РЕЗЕРВА ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1964 ГОДИНА

1. Средствата за заедничкиот фонд за резерва на социјалното осигурување (член 141 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување) и средствата за заедничкиот фонд за

резерва за додатокот на деца (член 207 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување) ќе се обезбедат во 1964 година од сојузниот буџет за 1964 година во вкупен износ од 3.500 милиони динари, и тоа:

1) 2.200 милиони динари за заедничкиот фонд за резерва на социјалното осигурување, а за потребите на прензиското и инвалидското осигурување;

2) 1.300 милиони динари за заедничкиот фонд за резерва за додатокот на деца.

2. Со посебен пропис во смисла на членот 141 став 3 и членот 207 став 3 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување ќе се регулира начинот на пренесувањето на средствата обезбедени според точката 1 од оваа одлука во заедничките фондови за резерва, како и случаите и начинот на користењето на тие средства.

3. За извршувањето на одредбите од точката 1 на оваа одлука ќе се грижи Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 262
28 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

12.

Врз основа на членот 90 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИ И ЗА НЕЈЗИНАТА НАМЕНА

1. Во Одлуката за мерилата за пресметување и уплатување на амортизацијата за регенерација на шуми и за нејзината намена („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62) во точката 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Амортизацијата по единица на количина продадено дрво изнесува:

1) за готови производи најмалку 400 динари;
2) за дрво на пењ најмалку 350 динари.“

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1964 година.

Р. п. бр. 248
26 декември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

13.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

1. Се разрешува од функцијата член на Комисијата на Сојузниот извршен совет за верски прашања Роман Албрехт, државни потсекретар во Сојузниот секретаријат за труд.

II. Покрај членовите на Комисијата на Сојузниот извршен совет за верски прашања, именувани со Решението на Сојузниот извршен совет, Б. бр. 84 од 12 ноември 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), за членови се именуваат и:

1. Мирјана Крстиниќ, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за просвету и култура;
2. Душан Кведер, помошник државен секретар за надворешни работи, и
3. Гуро Станковиќ, државен потсекретар — претседател на Советот за прашања на иселениците.

Б. бр. 160

12 декември 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

14.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации и установи што се занимаваат со производството на пченица и 'рж или вршат откуп на пченица и 'рж од индивидуални земјоделски производители, и стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на семенска пченица (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат премијата од точ. 1 и 2 на Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.*

2. Корисникот на премијата има право на премија:

1) од точката 1 на Одлуката — за сите количини меркантилна пченица и 'рж што потекуваат од сопствено производство, од откуп од индивидуални производители, од производствени односи (кооперација) на сите форми со индивидуални производители и од уем од комбајни, вршалки, мелници и слично, како и за количините на пченица што потескуваат од замена на семето на високородни сорти за меркантилна пченица извршени со индивидуални производители, продадени и испорачани во 1964 година на овластените претпријатија за промет на жито на големо или на Дирекцијата за исхрана;

2) од точката 2 на Одлуката — за сите количини семенска пченица од родот на 1964 година од сопствено производство за која е издадено уверение за квалитетот на зрнесте семенски стоки од овластените установи за испитување и контрола на семето (образецот бр. 1 пропишан со членот 12 од Правилникот за условите за промет на семенската стока — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/55 и 15/56).

3. Како овластени претпријатија за промет за жито на големо од точката 1 на Одлуката се сметаат претпријатијата на кои според членот 5 од Уредбата за прометот на жито и преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58, 29/58 и 26/60) републичкиот орган на управата надлежен за трговија им издал посебно овластение да можат да работат како претпријатија за промет на жито на големо (во понатамошниот текст: овластеното претпријатие).

4. Кон барањето за премија од точката 2 под 1 од оваа наредба корисникот на премијата приложува:

1) фактура односно копија од фактурата за продажбата на меркантилна пченица или 'рж во 1964 година на овластеното претпријатие или на Дирекцијата за исхрана;

2) доказ за испораката на меркантилна пченица или 'рж (товарен лист, отпратница и сл.) или потврда од овластеното претпријатие дека меркантилната пченица односно 'рж ја презело. Потврдата мора да содржи точен назив и седиште на продавачот, датум на преземањето и количина на преземената меркантилна пченица односно 'рж.

Ако меркантилната пченица или 'рж се испорачува по налог од овластеното претпријатие или Дирекцијата за исхрана, кон доказот од ставот 1 на оваа одредба се приложува и тој налог;

3) потврда од овластеното претпријатие што меркантилната пченица или 'ржта је презело, од која се гледа бројот и датумот под кои е издадена дозволата да може тоа претпријатие да работи како овластено претпријатие за промет на жито на големо;

4) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека меркантилната пченица или 'рж, за која се бара премија, потекува од некои од основите од точката 2 под 1 на оваа наредба. Во потврдата мора да биде наведено дека меркантилната пченица или 'ржта не потекува од купување од овластеното претпријатие или Дирекцијата за исхрана, како и дека за таа пченица односно 'рж не е наплатена премија според точката 2 од Одлуката;

5) пресметка на премијата, во која се означува количината на продадената меркантилна пченица или 'рж, како и износ на премијата за 1 kg и за вкупната количина.

5. Кон барањето за премија од точката 2 под 2 на оваа наредба корисникот на премијата приложува:

1) уверение за квалитетот на зрнестите семенски стоки издадени од овластените установи за испитување и контрола на семето;

2) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека семенската пченица од родот на 1964 година потекува од сопствено производство а не од кооперација со индивидуален производител или од купување од која и да е организација односно индивидуален производител;

3) пресметка на премијата, во која се означени: количината на пченицата и износот на премијата за 1 kg и за вкупната количина.

6. Налогот и потврдата од точката 4 под 2 и 3 на оваа наредба ги потпишува одговорниот раководител на овластеното претпријатие и врз тој налог односно потврда се натискува печатот од овластеното претпријатие односно од Дирекцијата за исхрана.

7. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, и тоа: на товар на сметката бр. 630-11 — Премија за меркантилна пченица — ако меркантилната пченица е испорачана во 1964 година, на товар на сметката бр. 630-13 — Премија за 'рж — ако 'ржта е испорачана во 1964 година или на товар на сметката бр. 630-12 — Премија за семенска пченица — ако атестот за семенската пченица од родот на 1964 година е издаден во 1964 година.

8. Корисникот на премијата е должен во своето книговодство да води уредна и ажурна евиденција за остварените премии.

9. Ако кон барањето за премија се приложуваат прачиси на изворни документи (фактура, товарен лист, потврда) тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печатот од корисникот на премијата, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да означи дека е исплатена премијата.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06—3749/3
1 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

15.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за определување премија за соја во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СОЈА ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на соја или вршат откуп на соја од индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата) ја остваруваат премијата од точката 1 на Одлуката за определување премија за соја во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата има право на премија од точката 1 на Одлуката за сите количини на соја од сопствено производство и за сите откупени количини на соја од производство договорено со индивидуални земјоделски производители, продадени и испорачани во 1964 година на фабриките за масло, на фабриките и самостојните погони за индустриска преработка на храна за добиток, на организациите што вршат откуп на соја за сметка на тие фабрики и погони или преработени во негов погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата приложува:

1) фактура односно копија на фактурата за продажбата на соја на организациите од точката 1 на Одлуката;

2) доказ за испораката на соја (товарен лист, отпратница или слично);

3) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека сојата за која се поднесува барањето за премија потекнува од сопствено производство односно дека е откупена од производство договорено со индивидуални земјоделски производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачаните количини на соја изразени во килограми, како и износ на премијата за 1 kg и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата сојата од сопствено производство или од откуп на договорено производство ја употребил за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија наместо фактура приложува потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека сојата ја употребил за преработка во свој погон. Во потврдата треба да се внесат податоци за количината на соја употребени за преработка во свој погон.

3. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 630-10 — Премија за соја.

4. Корисникот на премијата е должен да води уредна и ажурна евиденција за остварените премии.

5. Ако кон барањето за премија се приложуваат преписи на изворни документи (фактура, товарен лист, отпратница), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде нагласен печатот од корисникот на премијата, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да означи дека премијата е исплатена.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06—3749/2
1 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

16.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за суров памук во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување премија за суров памук во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата има право на премија од точката 2 на Одлуката за сите количини на суров памук од сопствено производство и за сите откупени количини памук од производството договорено со индивидуални земјоделски производители, продадени и испорачани во 1964 година на стопанските организации што се занимаваат со преработка на памук или се преработени во негов погон.

2. Кон барањето на премија корисникот на премијата приложува:

1) фактура односно копија на фактурата за продажбата на суров памук;

2) доказ за испораката на суров памук (товарен лист, отпратница или слично);

3) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека испорачаниот суров памук потекнува од сопствено производство односно дека е откупен од производство договорено со индивидуални земјоделски производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за количините на продадениот и испорачаниот суров памук по класи, изразени во килограми, како и износ на премијата за 1 kg и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп на договорено производство го употребил за преработка во свој погон, а пресметувањето не се врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија наместо фактура приложува потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека суровиот памук го употребил за преработка во свој погон. Во потврдата треба да се внесат податоци за количи-

ните на суров памук употребен за преработка во свој погон, по класи.

3. Како стопански организации што се занимаваат со преработка на памук од точката 1 на Одлуката се сметаат стопанските организации наведени во точката 1 на Наредбата за минималните откупни цени на конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62).

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 630-09 — Премии за суров памук.

5. Корисникот на премијата е должен во своето книговодство да води уредна и ажурна евиденција за остварените премии.

6. Ако кон барањето за премија се приложуваат преписи на изворни документи (товарен лист, отпатница), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печат од корисникот на премијата, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид да означат дека премијата е исплатена.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-3749/4

1 јануари 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

17.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија и со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОКОТ ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации и установи што произведуваат или гојат добиток самите или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), го остваруваат правото на премија според Одлуката за определување премија за добиток во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата има право на премија за згоен добиток со пропишан квалитет испорачан во 1964 година на стопанските организации што се занимаваат со преработка или промет на добиток и производи од добиток, како и за добитокот што ќе го преработат во свои погони, а кој потекува:

1) од сопствен запат;

2) од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште или од гоеење во кооперација со индивидуални земјоделски производители, ако тој добиток поминал во гоеење најмалку три месеци.

2. Ако гои добиток во кооперација со индивидуални земјоделски производители, корисникот на премијата е должен најдоцна на три месеци пред нејзината продажба договорот за гоеење на тој добиток да го регистрира кај органот на управата

надлежен за работите на земјоделството на општината на чија територија е неговото седиште.

Договорот за гоеење добиток се регистрира во три примероци, од кои еден примерок задржуваат општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, корисникот на премијата и индивидуалниот земјоделски производител.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството води евиденција за регистрираните договори за гоеење добиток и врши контрола дали добитокот е во гоеење.

3. Квалитетот на јунчињата се утврдува при продажбата во местото каде се врши мерењето на добитокот, посебно за секое грло, и го утврдуваат зоотехничарите или ветеринарите на ветеринарската, сточарската или земјоделската станица, а каде овие ги нема — зоотехничарите или ветеринарите на општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, за што издаваат потврда.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да содржи клаузула дека секое одделно грло на јунчињата му одговара на квалитетот од Прописите за квалитетот на говедата и овците за кланење РК.Е2, како и следните податоци: број на јунчињата, нивна вкупна тежина и рандман, посебно за секоја класа според точката 1 под Б од Одлуката, и тоа:

1) од одредбата под 1: за Ia класа — тежината да изнесува најмалку 200 kg жива мера по парче машки и 180 kg женски грла и рандманот да е најмалку 60%, а за I класа — тежината да изнесува најмалку 180 kg жива мера по парче машки и 150 kg женски грла и рандманот да е најмалку 58%;

2) од одредбата под 2: за Ia класа — тежината да изнесува најмалку 450 kg жива мера по парче машки и 400 kg женски грла и рандманот да е најмалку 58%, а за I класа — тежината да изнесува најмалку 420 kg жива мера по парче машки и 380 kg женски грла и рандманот да е најмалку 55%;

3) од одредбата под 3: за Ia класа — тежината да изнесува најмалку 500 kg жива мера по парче машки и 450 kg женски грла и рандманот да е најмалку 56%, а за I класа — тежината да изнесува најмалку 470 kg жива мера по парче машки и 420 kg женски грла и рандманот да е најмалку 54%;

4) од одредбата под 4: за Ia класа — тежината да изнесува најмалку 150 kg жива мера по парче машки и 130 kg женски грла, и рандманот да е најмалку 56%, а за II класа — тежината да изнесува најмалку 130 kg жива мера по парче машки и 110 kg женски грла и рандманот да е најмалку 54%;

5) од одредбата под 5: за I класа — тежината да изнесува најмалку 350 kg жива мера по парче машки и 300 kg женски грла и рандманот да е најмалку 54%, а за II класа — тежината да изнесува најмалку 300 kg жива мера по парче машки и 250 kg женски грла и рандманот да е најмалку 52%;

6) од одредбата под 6: за I класа — тежината да изнесува најмалку 400 kg жива мера по парче машки и 350 kg женски грла и рандманот да е најмалку 54%, а за II класа — тежината да изнесува најмалку 350 kg жива мера по парче машки и 300 kg женски грла и рандманот да е најмалку 52%.

Квалитетот на свињите се утврдува поединечно за секое грло при колењето, а го утврдуваат ветеринарните инспектори при кланиците, за што издаваат потврда.

Потврдата од ставот 3 на оваа точка мора да ја содржи клаузулата дека секое одделно грло им одговара на условите пропишани со југословенскиот стандард Свињи за бекон JUS E.C1.011 односно Свињи за колење JUS E.C1.020, како и следниве податоци: број на свињите и нивна вкупна тежина, посебно за свињите за бекон а посебно за

прима меснати свињи односно меснати свињи, според точката 1 под А. од Одлуката, и тоа:

1) од одредбата под 1: за свињите за бекон од I класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива мера по парче, а за свињите за бекон од II класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg;

2) од одредбата под 2: за свињите прима меснати — од I тежинска група тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива мера по парче, од II тежинска група тежината да изнесува над 95 до 110 kg, и од III тежинска група тежината да изнесува над 110 до 125 kg, или потешки од 125 kg ако не се постари од 12 месеци;

3) од одредбата под 2: за свињите меснати — од I тежинска група тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива мера по парче, од II тежинска група тежината да изнесува од 95 до 110 kg и од III тежинска група тежината да изнесува над 110 до 125 kg или потешки од 125 kg ако не се постари од 12 месеци.

Ветеринарните инспектори при кланиците издаваат и потврди дека свињите односно јунчињата се заклани.

Органите од ст. 1, 3 и 5 на оваа точка издаваат потврди во три примероци, од кои еден примерок задржуваат за себе, а два му даваат на корисникот на премијата. Органите што ги издаваат потврдите водат евиденција за издадените потврди.

4. Премијата се исплатува за еден килограм жива мера добиток. Тежината на добитокот се утврдува во местото каде се врши мерењето заради преземање, и тоа по истекот на 12 часови од последното хранење, односно според тежината означена во фактурата по одбивање на договореното кало — ако добитокот не можел да биде мерен по истекот на 12 часови од последното хранење.

5. Кон барањето за премија корисникот на премијата приложува:

1) фактура односно копија на фактурата за извршената продажба на добитокот. Фактурата мора да содржи: вид, категорија, класа и тежина на добитокот изразена во килограми на жива мера;

2) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека добитокот потекува од сопствен запат, односно од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште или од гоеење во кооперација. Ако добитокот потекува од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште, потврдата мора да содржи податок дека добитокот поминал во гоеење најмалку три месеци, датум на ставањето во гоеење, датум на испораката и реден број под кој е воведен добитокот во евиденцијата на корисникот на премијата за гоеење на добитокот (точка 9), а ако добитокот потекува од гоеење во кооперација, потврдата мора да содржи и фамилијарно и родено име на кооперантот и број под кој договорот за гоеење добиток во кооперација е регистриран кај органот на управата од точката 2 на оваа наредба;

3) доказ за извршената испорака на продадениот добиток (товарен лист, отпратница и сл.);

4) потврда од органот од точката 3 на оваа наредба која содржи, покрај податоците од точката 3 став 2 односно став 4 на оваа наредба, и клаузула дека свињите ги исполнуваат и другите услови пропишани со југословенскиот стандард, и тоа: свињите за бекон JUS E.C.1.011, а прима меснатите свињи и меснатите свињи — JUS E.C.1.020, а јунчињата — да ги исполнуваат и другите услови пропишани со Прописот за квалитетот на говедата и овците за колење — PKE2;

5) потврда од органот од точката 3 став 5 на оваа наредба дека свињите односно јунчињата се заклани;

6) пресметка на премијата за 1 килограм и за вкупната количина на продадениот добиток.

Ако корисникот на премијата го употребил добитокот за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, кон барањето за премија наместо фактура приложува пот-

врда, потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека добитокот го употребил за преработка во свој погон. Оваа потврда треба да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи фактурата (точка 5 под 1).

Ако се поднесува барање за премија за добиток од кооперација, кон барањето се приложува и препис од регистрираниот добиток за гоеење добиток во кооперација.

6. Службата на општественото книговодство е должна пред исплатата на премијата да ја провери точноста на пресметката и потполноста на документацијата.

Службата на општественото книговодство го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а на товар на сметката бр. 630-15 — Премии за продаден гоен добиток.

7. Ако кон барањето за премија се приложуваат преписи на изворни документи (потврди и сл.), тие мораат да билат потпишани од овластените лица и ерз. нив мора да биде натиснат печатот на корисникот на премијата, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид да означат дека премијата е исплатена и за колкав број грла.

8. Корисникот на премијата е должен во своето книговодство посебно да ги искаже средствата примени на име премија.

Корисникот на премијата е должен во својот деловен фонд да внесе најмалку 50% од износот на премиите остварени за добитокот од гоеење во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Во книговодствената евиденција корисникот мора посебно да го искаже делот на премијата што го издвојува во својот деловен фонд (најмалку 50%), а посебно делот што влегува во вкупниот приход.

9. Корисникот на премијата е должен да води посебна евиденција за гоеењето на добитокот кој потекува од гоеење во кооперација и од набавка заради гоеење во негово гоилиште.

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: реден број, број и вид на добитокот ставен во гоеење, датум на ставањето во гоеење и датум на испораката на згоениот добиток, а за добитокот кој потекува од гоеење во кооперација — и фамилијарното и роденото име на кооперантот и број под кој договорот за гоеење во кооперација е регистриран кај органот на управата од точката 2 на оваа наредба.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-3749/5

1 јануари 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Ложе Инголич, с. р.

18.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) ја остваруваат во 1964 година премијата од точката

1 став 1 на Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Премијата од точката 1 на Одлуката се исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,6% млечна маст.

Ако кравјо млеко содржи помалку од 3,6% млечна маст, количините на такво млеко се пресметнуваат на количини на млеко со маснотија од 3,6%.

3. Како погон на корисникот на премијата за продажба односно преработка на кравјо млеко од точката 1 став 1 на Одлуката се подразбира организационата единица на корисникот на премијата за чија дејност тој води издвоена евиденција во рамките на централно книговодство.

4. Матичното книговодство, селекцијата и контролата на продуктивноста на молзните крави (точка 2 на Одлуката) корисникот на премијата ги води според стручните упатства што ги дава Југословенскиот сточарски селекционен центар во Белград.

5. Кон барањето за премија корисникот на премијата приложува:

1) фактура односно копија на фактурата за извршената продажба на млеко, во која е означен и процентот на маснотијата на продаденото млеко односно просечниот процент на млечната маст на еднодневно молзење ако сето ова млеко му е испорачано на еден купувач;

2) доказ дека е извршена испорака на продаденото млеко (товарен лист, отпратница и сл.);

3) потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека кравјото млеко потекува од сопствено производство;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачаните количини на кравјо млеко изразени во литри, како и износ на премијата за 1 литар и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата кравјото млеко од сопствено производство го продал или преработил во млечни производи во свој погон, а пресметувањето не се врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, приложува потврда потпишана од директорот односно управникот дека млекото во свој погон им го продал на потрошувачи односно го преработил во млечни производи, како и дека за таа продажба односно преработка води издвоена евиденција во рамките на централното книговодство. Во оваа потврда корисникот на премијата внесува и податоци за количината на продаденото односно преработеното кравјо млеко, за процентот на млечната маст во млекото, и дека при пресметувањето помеѓу погонот за производство на млеко, и погонот за продажба односно преработка на млеко е примената Одлуката за минималната откупна цена на кравјо млеко во 1963 и 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63).

Покрај документите од ст. 1 и 2 на оваа точка, корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет да поднесе доказ дека премијата што ја обезбедуваат републиките со свои прописи, е наплатена од страна на купувачот односно преработувачот на кравјо млеко. Како доказ дека таа премија е наплатена служи преписот на дел од вирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата. На опачината од преписот на вирманскиот налог мораат да бидат назначени: назив на производителот од кој е купено кравјото млеко, количина на кравјото млеко за која е наплатена премијата и височината на наплатената премија за 1 литар. Преписот на делот на вирманскиот налог го заверува купувачот односно преработувачот на кравјо млеко. До поднесувањето на овој доказ исплатената премија се смета како аванс.

Ако корисникот на премијата во определениот рок не го поднесе доказот од ставот 3 на оваа точка, тој е должен во понатамошен рок од 8 дена да ја врати премијата наплатена од средствата предвидени во сојузниот буџет во корист на сметката бр. 630-19 — Сојузна премија за млеко.

Кон барањето за премија корисникот на премијата поднесува препис на потврдата на републиката односно покраинската уставова за селекција на добитокот за воведување и уредно водење на матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните крави. Потврдата важи 6 месеци од денот на нејзиното издавање.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето како и потполноста на документацијата од точката 5 ст. 1, 2 и 5 на оваа наредба е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата на товар на сметката бр. 630-19 — Сојузна премија за млеко.

7. Ако кон барањето за премијата се приложуваат преписи на изворни документи (фактура, товарен лист и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде нагласен печатот од корисникот на премијата, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка, кој се поднесува на увид, да означи дека премијата е исплатена.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-3749/1

1 јануари 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарствс,
Јоже Инголич, с. р.

19.

Врз основа на членот 101 став 2 од Законот за банки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), во врска со членот 2 точка 5 алинеја 8 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ДА МОЖЕ ДА ИМ ДОВЕРИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ БАНКИ И НА БАНКИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ДА ВРШАТ ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ЗА НЕЈЗИНА СМЕТКА

1. Југословенската земјоделска банка може да им го довери на републичките банки и на банките на автономните покраини вршењето:

1) на работите во врска со извршувањето на кредитите што Југословенската земјоделска банка им ги дава непосредно на општествените правни лица, вклучувајќи ги тука и кредитите по кои веќе се склучени договори со крајните корисници на кредитите, и чие извршување е во тек;

2) на работите во врска со отплатувањето на овие кредити;

3) на други банкарски работи.

2. Доверените работи од точката 1 на ова решение републичката банка односно банката на автономната покраина ги врши за сметка на Југословенската земјоделска банка.

3. Југословенската земјоделска банка за доверувањето на работите од точката 1 на ова решение ќе склучи договор со републичката банка односно со банката на автономната покраина.

Со договорот од ставот 1 на оваа точка ќе се предвидат и условите за пренесување и начинот на вршењето на доверените работи, височината на надоместокот за вршење на доверените работи и

височината на пеналите за неизвршување на обврските од тој договор.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-18414/1
10 декември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

20.

Врз основа на членот 28 став 2 и членот 29 од Уредбата за организацијата и работата на органите на царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/63), Управата за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ВО СЛОБОДНАТА ЦАРИНСКА ЗОНА ВО ЛУКАТА КОПЕР

1. Се основа царинска испостава на царинарницата Копер со седиште во Слободната царинска зона во луката Копер, заради вршење работи на царински надзор и царинење стоки на подрачјето на Слободната царинска зона во луката Копер.

2. Царинската испостава на царинарницата Копер започнува со работа на 1 јануари 1964 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4839/1
17 декември 1963 година
Белград

Директор
на Управата за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 41 од 18 октомври 1963 година објавува:

Препорака на Собранието на СР БиХ за текуштите задачи во извршувањето на планот за 1963 година и основните насоки за изработка на плановите за 1964 година;

Одлука за определување бројот и за именување членови на Советот на Високата школа за политички науки во Сараево;

Одлука за измена на Одлуката за определување бројот и именување членови на Советот на Музичката академија во Сараево;

Решение за именување определен број членови на Универзитетскиот совет и на некои факултетски совети на Универзитетот во Сараево;

Решение за именување определен број членови на советите на високите школи;

Решение за именување определен број членови на советите на вишите школи;

Решение за измена на Решението за именување членови на факултетските совети на одделни факултети на Универзитетот во Сараево;

Измени во пречистениот текст на Списокот на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 42 од 25 октомври 1963 година објавува:

Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Решение за определување нов состав на Републичката комисија за надворешна трговија;

Упатство за начинот на работата на пријавникот и за примањето на странките во зградата на Извршниот совет.

СОДРЖИНА

Страна

1. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Општиот закон за школството — — — — —	1
Закон за измени и дополненија на општиот закон за школството — — — — —	1
2. Одлука за определување премија за пченица и 'рж во 1964 година — — — — —	7
3. Одлука за определување премија за соја во 1964 година — — — — —	7
4. Одлука за определување премија за суров памук во 1964 година — — — — —	7
5. Одлука за определување премија за добиток во 1964 година — — — — —	8
6. Одлука за определување премија за кравјо млеко во 1964 година — — — — —	8
7. Одлука за одобрување регрес за увезената концентрирана храна за добиток за потребите на земјоделството и за интервенции на пазарот во 1964 година — — — — —	9
8. Одлука за дополние на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко ѓубре за потребите на земјоделството и шумарството — — — — —	9
9. Одлука за дополние на Одлуката за одобрување надоместок (регрес) при продажбата на октански авио-бензин — — — — —	9
10. Одлука за финансирање на стопанските комори во 1964 година — — — — —	10
11. Одлука за обезбедување средства за заедничкиот фонд за резерва на социјалното осигурување и за заедничкиот фонд за резерва за додатокот на деца во 1964 година — — — — —	10
12. Одлука за измена на Одлуката за мерилата за пресметување и уплатување на амортизацијата за регенерација на шуми и за нејзината намена — — — — —	10
13. Одлука за разрешување и именување членови на Комисијата на Сојузниот извршен совет за верски прашања — — — — —	10
14. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1964 година — — — — —	11
15. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за соја во 1964 година — — — — —	12
16. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за суров памук во 1964 година — — — — —	12
17. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година — — — — —	13
18. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1964 година — — — — —	14
19. Решение за овластување Југословенската земјоделска банка да може да им довери на републичките банки и на банките на автономните покраини да вршат определени работи за нејзина сметка — — — — —	15
20. Решение за основање царинска испостава во Слободната царинска зона во луката Копер — — — — —	15

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград